

Додека трае потрагата за пронаоѓање на жртвите во несреќата во воениот магацин во Албанија, се шират најразлични шпекулации за причината за експлозијата. Сепак, најгласни се обвинувањата упатени до премиерот Сали Бериша и министерот за одбрана, Фатмир Медиу, кој поднесе оставка.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЕКСПЛОЗИЈА ВО ВОЕН МАГАЦИН ВО АЛБАНИЈА ОДНЕСЕ МНОГУ ЧОВЕЧКИ ЖИВОТИ



ДЕПОНИРАНОТО ОРУЖЈЕ ТРАГИЧНО ГО НАПЛАТИ ЦЕХОТ

Крвава трагедија во Албанија. Сè уште е непознат конечниот број жртви, кој за жал, секојдневно расте, многу повредени лица, меѓу кои и деца, илјадници евакуирани граѓани, огромна материјална штета... Оставка од албанскиот министер за одбрана, Фатмир Медиу. Се бара оставка и од албанскиот премиер Сали Бериша. Тоа е билансот од експлозијата која минатата сабота се случи во воениот магацин во с. Грдец, 12 км северно од Тирана, но и од повеќето последователни експлозии со помал интензитет. Се трага и по работниците, половина од нив жени кои биле на работа во критичниот момент, ангажирани во демонтирање на повеќе од десет тони муниција, транспорт и чистење. Најмалку 300 куќи во Грдец се целосно урнати, а исто толку се опасни за живеење поради големите оштетувања. Медицинска помош во луѓе и во средства, како и крвни единици, пристигнуваат од Македонија, Косово, Грција, Италија и од други европски земји. Во отсуство на вистинската причина за експлозијата се шират најразлични шпекулации. Давид Баксфорд, менаџер на компанијата "Саик" од Јужна Каролина, со која, како што изјави Бериша, Владата потпишала договор за демонтирање на муницијата, тоа го демантираше, наведувајќи дека договорот завршил во декември минатата година.



Според претставник на албанската фирма која била ангажирана од Американците, а потоа ја продолжила работата, вина не сносат и тие. Сепак, сè поинтензивни стануваат обвинувањата упатени до Бериша и Медиу, кои се посочуваат како главни виновници за несреќата. Сабит Брокај, поранешен сопатиец на Бериша и ексминистер за одбрана смета дека најголема грешка е тоа што се дозволило да се деминира муниција токму на тоа место, кога во гратчето Куличан имало специјална фабрика за таа цел. Весникот "Шќип" наведува дека вакви опасни жаришта, кои можат да предизвикаат трагедии, има дури на 26 подрачја на цела територија на земјата. Бериша ја оцени состојбата како драматична, но упати порака за смирување на населението би-

дејќи, како што рече, таа е ставена под контрола и експертите гарантираат дека нема да има нови големи експлозии и зафаќање на другите воени магацини во ова село. Нагласи дека во магацинот немало ракети земја-воздух и земја-земја, но дека има големо количество муниција и динамит. Призна дека најголем проблем на земјата е огромното количество муниција, повеќе од 100.000 тони се депонирани во магацини низ целата територија на државата. Се поставува и прашање зошто Министерството за одбрана и Владата воопшто и потпишале договор со американската компанија, на чиј сајт таа нуди услуги за демонтирање на лесно оружје со калибар до 12,7 мм, а премиерот Бериша изјави дека тука имало муниција со калибар 60-152 мм и зошто надлежните дозволиле да работат дури и деца, за само 5.000 лека или 2.500 денари.

Силната детонација која одекна во Албанија ја почувствуваа и жителите на Македонија. Досега нема податоци за евентуални загадувања на воздухот како резултат на експлозиите. Се работи за муниција од поголем калибар, која не е радиоактивна и според Инспекторатот за животна средина можни се мали загадувања со тврди честички во воздух, но не се очекува загадување на почвата и на водата на територија на Р Македонија.